

03 октомври 2016

Follow @MKDmk

Like 110K

[Македонија](#)[Спорт](#)[Свет](#)[Забава](#)[Култура](#)[Кујна](#)[Фото](#)[79НОВИ / 24h](#)[Фудбал](#)[Премиерлигата го доби првиот американски тренер](#)[Економија](#)[Работна посета на министерот Миноски во Царинската управа](#)[Економија](#)[Бензините поевтини за половина денар, дизелот по стара цена](#)[Политика](#)[Стипендии за средношколци Роми и за нивните ментори](#)[Домашна](#)[Легендарните Таксидомун со самостоен концерт во рамки на...](#)[Црна хроника](#)[Крадела картички од колешки, подиглаа пари и незабележано...](#)

1 од 14

[следно >](#)[Контакт](#)[Црна хроника](#)[Колумни](#)[Коментар](#)[Поезија](#)[Автомобилизам](#)[Свезди и филм](#)

РЕАКЦИЈА

ЗНМ: Собранието не дава да се вршат директни преноси од расправата за извештајот на СЈО

Претседателот н Собранието на Република Македонија не дозволува други телевизии освен МТВ да вршат директен пренос од комисиските и собраниските седници, со што го контролира протекот на информации и тие селективно се пренесуваат до јавноста, велат од Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ).



„Расправите што ѝ одговараат на власта ќе се пренесуваат во живо, а другите ќе се емитуваат во доцните вечерни часови. Собранието како претставничко тело на граѓаните треба да биде пример за транспарентност. Ако седниците на Собранието и на комисиите се јавни, тогаш нема никаква причина тие да не можат да се пренесуваат во живо. Ако може собранискиот канал во живо да ги пренесува седниците, тогаш зошто не би можеле и другите медиуми. Правото за примање и за пренесување на информации може да се ограничи само ако со тоа се заштитуваат легитимни интереси. Нејасно е какви интереси штитеше Собранието кога одлучи да не им дозволи пренос во живо на колегите од Нова ТВ“, велат од ЗНМ.

Здружението потсетува дека во Македонија во ниту еден закон или деловник не се забранува стримингот од седниците на Собранието и на комисиите.

„Сè што не е забрането со Устав и со закон е дозволено. Власта сака да има монопол на вистината и да одлучува кои расправи од Собрание јавноста ќе може да ги следи во живо, а кои не“, велат од ЗНМ.

MKD.mk
Like Page 110K likes
Recommend 11 Tweet G+1 0

Сподели

Share 11 Tweet

Политика

[Стипендии за средношколци Роми и за нивните...](#)
[СЈО: Ќе поднесеме жалба за одбивање на притворот...](#)
[Измените на Законите за СЈО и за заштитени...](#)

[И Стојанче Ангелов ќе биде повикан за сведок во „...“](#)

[Ховит: Владата и владејачката партија да не ја...](#)

[Македонци протерани од Италија поради ИСИС...](#)

Објавено на

23 Септември 2016 - 17:14

0 Comments

Sort by **Oldest** ▼



Add a comment...

 Facebook Comments Plugin

Поврзани содржини



[ЗНМ: Со новиот закон за рекламирање ќе се легализира корупцијата во медиумите](#)



[ЗНМ се солидаризира со турските новинари](#)



[Селмани: ЗНМ нема да учествува во преговорите за договореното ад-хок тело за медиуми \(ВИДЕО\)](#)



[ЗНМ: Власта сака да го замолчи Божиновски и да ги заплашува останатите, сите новинари утре на протест **Повеќе**](#)

НАЈЧИТАНИ

ПРЕПОРАЧАНИ



[Сирииска пливачка и нејзиниот 12-годишен брат убиени во...](#)



[Доналд Трамп го имитираше онесвестувањето на Хилари Клинтон...](#)



[НАСА го прекина преносот од Меѓународната вселенска станица...](#)



[Милионер од Флорида се ишокирал кога дозна дека се оженил...](#)



[Здружение на гинеколози: Пап-тестовите на Клиниката за...](#)

[Што се чита во комшии?](#)

1.

[Отворено писмо на сопругата на Робин Вилијамс до докторите](#)

2.

[Гламурот пред Мериот](#)

3.

[Три забранети \(а поучни\) српски песни](#)

4.

[Зошто Монако секогаш игра пред полупразен стадион?](#)

5.

[Идентификувана мистериозната писателка Елена Феранте](#)


Извор: [off.net.mk](#)

КОЛУМНИ

[КОМЕНТАР](#)

[Александар Саздовски](#)

[На Македонија ѝ е потребна семакедонска револуција](#)



Не со пароли, бојкоти, пленуми и штрајкови. Туку длабока, коренита, семакедонска револуција на духот.
[повеќе](#)

[Дане Талески](#)

[Создавање на непријатели: авторитарни и популистички мотиви](#)

[Бил Николов](#)

[Грција – Република Ирелвантија](#)

Информации

[Маркетинг](#)

[Импресум](#)

[Контакт](#)

Индекс

[Македонија](#)

[Спорт](#)

[Свет](#)

[Забава](#)

[Колумни](#)

[Коментар](#)

[Култура](#)

[Кујна](#)

Пријатели

[Off.net.mk](#)

[Synapse](#)

Контакт

Издавач: Портал њуз ДОО

Телефони:

- 02 / 3256-696 • 02 / 3256-956
- 078 / 219-341 • 078 / 219-342

E-mail: contact@mkd.mk

Сите написи се користат само за лично информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни само со посебен договор со основачот на порталот.

© 2016 [МКД.МК](#) Designed and developed by  Hosted by [UnetCloud](#)